

Име и презиме: **Ацо Кузелов**
 Звање: Вонреден Професор
 Еденица на Универзитетот: Земјоделски факултет

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
1.	Објавен научен или стручен труд во најпрестижно меѓународно списание со импакт фактор до 1 (еден) – 4 (четири) поени		
	Kuzelov, Aco and Ilieva, Verica and Taskov, Nako and Sofjanova, Elenica and Andronikov, Darko and Saneva, Dusica and Vasilev, Kostadin (2015) <u>Antioxidative Wirkung von Gewürzextrakten.</u> Journal Fleischwirtschaft (11). pp. 126-130. IF- 0.066		4
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени 12
	Kuzelov, Aco and Ilieva, Verica and Taskov, Nako and Saneva, Dusica (2015) <u>Influence of the sweet red paper extract on the quality and oxidative changes in fats of sausages.</u> Agricultural Science and Technology, 7 (3). pp. 372-378. ISSN 1313-8820		3
	Indzhelieva, Dijana and Valkova-Jorgova, Katja and Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko (2015) <u>The impact of starter culture on the pH and the content of lactic and volatile fatty acids in boiled-smoked sausages.</u> Tehnologija mesa, 56 (1). pp. 34-40. ISSN 2406-1247		3
	Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and Naseva, Dijana and Sofjanova, Elenica (2015) <u>Influence of the basil extracts and arillus myristicae on antioxidative changes in semidurable sausages.</u> Macedonian Journal of Animal Science, 5 (1). pp. 31-34. ISSN 1857-7709		3
	Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and Sofjanova, Elenica (2015) <u>Antimicrobiological effect of extracts from spices during production of semidurable national sausages.</u> Macedonian Journal of Animal Science, 5 (1). pp. 25-30. ISSN 1857 - 7709		
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени 4
	Savinok, Oksana and Kuzelov, Aco (2015) <u>Influence of ways of cooling on functional properties of pork.</u> In: Prehrambena nauka tehnika i tehnologii, 20-23 Oct 2015, Plovdiv, Bulgaria.		
	Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Naseva, Dijana and Marenceva, Daniela (2015) <u>Effect of garlic extract on the microbiological status and sensory properties of pork minced meat.</u> In: International conference on Food Science Engineering and Technology, 20-23 Oct 2015, Plovdiv, Bulgaria.		
4.	Потпишан годишен договор за научен проект во висина од најмалку 4.000 (четири илјади)		Поени 4

	евра/година – 4 (четири) поени		
	Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Sofjanova, Elenica and Taskov, Nako and Naseva, Dijana and Saneva, Dusica and Kletnikoski, Petar (2014) <u>The influence of extracts on the durability of different ground meats and sausages.</u> [Project] (In Press) Времетраење на проектот: Април 2014 – 2016.		
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени 5
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	Kuzelov, Aco (2015) <u>Традиционални месни производи.</u> Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608-244-233-4		
		Вкупно поени	29